

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.502**

1.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

1.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА  
СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ  
НА ОПШТИНА ДЕБАР 2022 ГОДИНА**

**K O N K L U Z I O N  
PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR  
NDRYSHIM TË SHPËRNDARJES SË MJETEVE NË  
BUXHETIN E KOMUNËS DIBËR  
PËR VITIN 2022**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на распоредот на средствата во буџет на општина Дебар за 2022 година, донесена од страна на Советот на Општината на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

SHPALLET vendimi për ndryshim të shpërndarjes së mjeteve në buxhetin e komunës Dibër për vitin 2022 ,miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 17<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

**Бр. Nr. 09-1286/1  
02.11.2022год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR  
Градоначалник/Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS****Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.503**

2.Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/2002) а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (“Службен весник на РМ,, бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15,167/2016),и Службен весник на Република Северна Македонија бр 151/2021 и бр 203/2022)

Советот на Општина Дебар на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31 .10.2022 година донесе:

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ  
НА ОПШТИНА ДЕБАР 2022 ГОДИНА**

**Член 1**

Со ова одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Дебар за 2022 година на следниот начин:

| Потпрограма и назив на потпрограма<br>Постапка и опис на потпоставката | Буџет     | Самофинан. | Дотации  | Донации  | Кредити  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>                                    |           |            |          |          |          |
| 401120 Основ,лати на држав службен                                     | 700,000   | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 402110 Основни придонеси ПИО                                           | 700,000   |            |          |          |          |
| 421110 Електрична енергија                                             | 400,000   |            |          |          |          |
| 421240 Течно горива                                                    | 300,000   |            |          |          |          |
| <b>ФА0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ<br/>(КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ )</b>     |           |            |          |          |          |
| 482130 Реконструкција на улици патишта                                 | -700,000  |            |          |          |          |
| <b>Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>                                           |           |            |          |          |          |
| 421110 Електрична енергија                                             | 600,000   |            |          |          |          |
| <b>ЈА0 ИЗГРАДБА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>                                  |           |            |          |          |          |
| 482830 Реконструкција на капацитетите<br>во енергетика                 | -1000,000 |            |          |          |          |
| <b>ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА<br/>НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ</b>    |           |            |          |          |          |
| 482130 Реконструкција на улици патишта                                 | -1000,000 |            |          |          |          |
| <b>Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                         |           |            |          |          |          |
| 401130 Основни плати- други вработени                                  | 0         | 0          | 700.000  | 0        | 0        |
| 402110 Основни придонеси за ПИО                                        | 0         | 0          | 400.000  | 0        | 0        |
| 420110 Патување во земја (хранарина )                                  | 0         | 0          | -40,000  | 0        | 0        |
| 421110 Електрична енергија                                             | 0         | 0          | -160.000 | 0        | 0        |
| 423110 Канцелариски материали                                          | 0         | 0          | -300,000 | 0        | 0        |
| 424420 Поправка и одржување на софтвери                                | 0         | 0          | -200,000 | 0        | 0        |
| 425990 Други дог.услуги                                                | 0         | 0          | -300,000 | 0        | 0        |
| 426990 Други оперативни расходи                                        | 0         | 0          | -100,000 | 0        | 0        |
| <b>Н20 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                         |           |            |          |          |          |
| 401130 Основ, плати- други вработени                                   | 0         | 0          | 400.000  | 0        | 0        |
| 402110 Основни придонеси за ПИО                                        | 0         | 0          | 300.000  | 0        | 0        |
| 425990 Други дог.услуги                                                | 0         | 0          | -700,000 | 0        | 0        |
|                                                                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Дебар и станува составен дел на Буџетот на општина за 2022 година

**Бр.08-1254/4**  
**31.10.2022 година**  
**Дебар**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА**  
**Претседател**  
**Фуат Спахију .с.р**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.504**

3.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

3.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ИЗМЕНА И  
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК -12  
ОПШТИНА ДЕБАР**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на Нацрт – Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар, донесена од страна на Советот на Општината на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

**K O N K L U Z I O N  
PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR  
VERIFIKIMIN E DRAFT -NDRYSHIMIT DHE  
PLOTSIM I PDU PËR PJESË TË BLOKUT -12  
KOMUNA DIBËR**

SHPALLET vendimi për Për verifikimin e DRAFT - Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 17<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

**Бр. Nr. 09-1286/2  
02.11.2022год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР  
Градоначалник/Kryetari,  
Hekuran Duka с.р.д.в.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.505**

4.Врз основа член 27 став (4) од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 32/2020) како и член 90 од од Статутот на општина Дебар (Службен гласник на општина Дебар бр. 14/03), Советот на општина Дебар на 17- та седница одржана на ден 31.10.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**За утврдување на Нацрт – Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар**

**Член 1**

Се утврдува **Нацрт – Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар ПЛАНИРАН РАЗВОЈ 2022-2027**, кој зафаќа површина од 0,93 ха, со следните граници на опфат:

- север- ул. “Зија Мерсовски”;
- запад- Новопланирана ул. “1”,
- југ- ул. “Јужна обиколница” крак Р- 418 (Р 1201);
- исток- ул. “5”.

**Член 2**

Нацрт на деталниот урбанистички план од член 1 од оваа одлука, со технички број 012/03/22 од Септември 2022 година, е изработен од Друштво за планирање, проектирање и инжинеринг ТАЈФА- ПЛАН ДОО Скопје и содржи текстуален и графички дел кои се составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

По утврдување на Нацрт на деталниот урбанистички план ќе се организира јавна презентација и јавна анкета согласно одредбите на Законот за урбанистичко планирање.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила во денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на општина Дебар”.

4.Në pajtueshmëri të nenit 27 paragrafi (4) të Ligjit për planifikim urbanistik (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 32/2020) si dhe nenit 90 të Statutit të Komunës Dibër (Kumtesa zyrtare e Komunës Dibër nr. 14/03), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 17- të të mbajtur më 31.10.2022, solli:

**V E N D I M**

**Për verifikimin e DRAFT - Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër**

**Neni 1**

Verifikohet **DRAFT - Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër, ZHVILLIM I PLANIFIKUAR 2022-2027**

, e cila përfshin sipërfaqje prej 0,93 ha, me kufijtë vijues të përfshirjes:

- veri- rr. “Zija Mersovski”;
- perëndim- Rruga e re e planifikuar “1”;
- jug- rr. “Qarkorja jugore” degëzimi R- 418 (R 1201);
- lindje- rr. “5”.

**Neni 2**

Drafti i planit detal urbanistik nga neni 1 i këtij vendimi, me numër teknik 012/03/22 nga Shtatori I vitit 2022, është punuar nga Shoqëria për planifikim, projektim dhe inxhinering TAJFA-PLAN ShPK Shkup dhe përmban pjesën tekstuale dhe grafike që janë pjesë përbërëse e këtij vendimi.

**Neni 3**

Pas përcaktimit të Draft planit detal urbanistik do të organizohet prezentim publik dhe anketë publike në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për planifikim urbanistik.

**Neni 4**

Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër”

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.506**

5. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),  
Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

5. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),  
Kryetari i Komunës Dibër solli:

**31.10.2022 год. viti**  
**Претседател,**  
**Kryetari,**  
**Дебар/ Dibër**  
**Fuat Spahiju**  
**s.p.d.v.**

**ЗАКЛУЧОК**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА**  
**ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ**  
**ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО**  
**ОПШТИНА ДЕБАР**  
**ЗА 2022/2023 ГОДИНА**  
**ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E**  
**E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E**  
**RRUGËVE KOMUNALE**  
**DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR**  
**PËR VITIN 2022/2023**  
**NË KUSHTE DIMËRORE**

СЕ ОБЈАВУВА Програма за одржување на општинските патишта и улици во Општина Дебар за 2022/2023 година во зимски услови, донесен од страна на Советот на Општината, на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

SHPALLET Programi për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2022/2023 në kushte dimërore, miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 17<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

6. Врз основа на член 14 став 4, Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ“ број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 174/21), член 2, од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 122/21), член 9 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04, 86/08, 114/10, 18/11, 41/14, 129/15, 106/16 и 83/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 215/21) и член 59 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар” број 14/03), Советот на Општина Дебар на 17 седницата одржана на 31.10.2022 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ  
ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР  
ЗА 2022/2023 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ  
УСЛОВИ**

**I. Општ дел**

Со оваа Програма се уредуваат работите за зимското одржување на општинските патишта и улиците, делниците од регионалните патишта кои минуваат низ населените места, а се изградени како улици, како и работите за одржување на комуналните објекти, тротоарите на подрачјето на Општина Дебар за сезоната

6. Në mbështetje të nenit 14 alinea 4 nga Ligji për rrugë publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 dhe 163/16 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 174/21) nenit 2 të Ligjit për pastërti publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr 111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 dhe 31/16 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/21) nenit 9 të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM nr 36/04, 49/04, 86/08, 114/10, 18/11, 41/14, 129/15, 106/16 dhe 83/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21) dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e komunës Dibër” nr 14/03), Këshilli i Komunës Dibër në seancën 17<sup>te</sup> dt.31.10.2022 solli:

**PROGRAM  
PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE  
DHE  
RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN  
2022/2023 NË KUSHTE DIMËRORE**

**I. Pjesa e përgjithshme**

Me këtë program rregullohen punët për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave, pjesët e rrugëve rregionale të cilat kalojnë nëpër vendbanime dhe janë të ndërtuara si rrugë, si edhe punët për mirëmbajtjen e objekteve komunale, trotualet në territorin e Komunës Dibër për sezonin 2022/2023.

Rrugë publike në territorin e Komunës Dibër

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.508

2022/2023 година.

Јавни патишта на подрачјето на Општина Дебар се општинските патишта и улиците. Во улици спаѓаат и делниците од регионалните патишта кои поминуваат низ населените места како изградени улици.

Работи на зимско одржување на општинските патишта и улиците се:

- чистење снег и мраз од коловозот, комуналните објекти и тротоарите;
- посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничавите места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот.

Работите на зимското одржување на општинските патишта и улици се изведуваат на начин кој има за цел да обезбеди постојана проодност во зависност од утврдениот приоритет произлезен од категоријата и значајот на општинскиот пат или улица.

По исклучок кога работите на општинскиот пат и улица неможат да се изведат под сообраќај, Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина на Општина Дебар привремено, делумно или во целост ќе го запре сообраќајот и ќе утврди по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот, по претходно известување во рок од 48 часа на корисниците на јавниот пат и улица преку средствата за јавно информирање.

Ако поради снег, голомразица или други причини сообраќајот на општинскиот пат или улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот е значително загрозена, надлежниот општински орган ќе превземе итни мерки за отстранување на пречките, а ако не е во состојба да ги отстрани пречките ќе го запре целиот сообраќај или само за одделни видови на возила, по претходно прибавена согласност од Министерството за внатрешни работи, односно надлежниот орган во Општината.

Во случаите кога прекилот на сообраќајот трае подолго од два часа надлежниот орган

јане рругет комунале dhe rrugicat. Në rrugët bëjnë pjesë edhe segmentet e rrugëve rregionale të cilat kalojnë në vendbanimet si rrugë të ndërtuara.

Punët për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave janë:

- pastrimi i borës dhe akullit nga rrugët, objektet komunale dhe trotuaret.
- shtrimi i rrugëve me krypë ose elementeve abrasive në pjesët e rrugëve ku nuk ka diell, urat, segmentet e rrugëve të cilat kanë pjertësi të madhe, si dhe vende të tjera ku paraqitet akull në rrugë.

Punët për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave realizohen në mënyrë që të sigurohet kalueshmëri e vazhdueshme, varësisht nga prioriteti i përcaktuar që del nga kategoria dhe rëndësia e rrugëve komunale dhe rrugicave.

Me përjashtim, kur punët në rrugët komunale dhe rrugicat nuk mund të realizohen, sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të ambientit jetësor, pranë Komunës Dibër, përkohësisht, pjesërisht ose në tërësi do ta ndalojë komunikacionin dhe do të përcaktojë në cilën rrugë tjetër dhe në cilat kushte do të realizohet komunikacioni, me lajmërim paraprak në afat prej 48 orë të shfrytëzuesve të rrugës publike dhe rrugicave nëpërmjet mjeteve të informacionit.

Nëse për shkak të borës, akullit ose arsyeve të tjera komunikacioni në rrugën komunale ose rrugicë vështirësohet ose siguria e komunikacionit në pjesë të madhe është rrezikuar, shërbimi komunal kompetent do të merr masa urgjente për eliminimin e pengesave, e nëse nuk është në gjendje t'i eliminojë pengesat, do ta ndalojë komunikacionin në tërësi ose për disa lloje të makinave, me pëlqim paraprak të Ministrisë së Punëve të Brendshme respektivisht organit kompetent të komunës.

Në rastet kur ndërprerja e komunikacionit zgjat më shumë se dy orë, organi kompetent i komunës duhet të lajmërojë opinionin nëpërmjet mjeteve të informacionit.

Organi kompetent i komunës me shenja komunikacioni dhe mënyra tjera adekuate do të shënojë kushtet dhe do të përcaktojë rregjim të komunikacionit në rrugë komunale dhe rrugica, në të gjitha rastet kur ekzistojnë rrethana të

на Општината ќе ја извести јавноста преку средствата за информирање.

Надлежниот орган на Општината со сообраќајни знаци и на друг погоден начин ќе ги означи условите и ќе утврди режим на сообраќај на општинскиот пат или улица, во сите случаи кога постојат околности кои можат да го загорзат безбедното одвивање на сообраќајот.

Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат поради елементарни непогоди (снежни лавини, одрони од поголем обем или од други причини) надлежниот орган на општината ќе постапи врз основа на посебен план за отстранување на последиците од елементарни непогоди, што го донесува Советот на Општината.

## II. Поставеност

Во зимското одржување на локалните патишта и улици ќе учествуваат: надлежните општински органи и изведувачот кој што претходно ќе биде избран во постапка на спроведен тендер, согласно склучениот договор за зимско одржување на општински патишта и улици и други со следните обврски:

### 1. Совет на Општина Дебар

- донесува Програма за зимско одржување;
- донесува Посебен план за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

### 2. Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина:

- го организира чистењето на снег и мраз од коловозот на општинските патишта, комуналните објекти и тротоарите, како и посипувањето на коловозот со сол или абразивни средства;
- привремено, делумно или во целост го запира сообраќајот и утврдува по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот кога работите неможат да се изведат под сообраќај;
- во рок од 48 часа пред запирањето на

cilat mund të rrezikojnë zhvillimin e sigurt të komunikacionit.

Në rast të ndërprerjes së komunikacionit në rrugë publike për shkak të fatkeqësive elementare (orteqe të borës, rëshqitje ose arsye tjera) organi kompetent i komunës do të veprë në përputhje të një plani të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore, të cilin e sjell Këshilli i Komunës.

## II. Organizimi

Në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave do të marin pjesë: organet kompetente komunale dhe realizuesi i cili paraprakisht do të zgjidhet sipas procedurës me tender, konform kontratës së arritur për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave:

### 1. Këshilli i komunës Dibër

- sjell program për mirëmbajtje dimërore;
- sjell plan të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë elementare.

### 2. Сектори për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor:

- organizon pastrimin e borës dhe ngricave nga rrugët komunale, objektet komunale dhe trotuarët si dhe бën shtrimin i rrugëve me krypë ose elemente абразиве;
- пërkohësisht, pjesërisht ose në tërësi бën ndalimin e komunikacionit dhe vendos nga cila rrugë tjetër dhe në cilat kushte do të realizohet komunikacioni;
- në аfat prej 48 orësh para ndalimit të komunikacionit i njofton shfrytëzuesit të rrugëve komunale dhe rrugicave nëpërmjet mjeteve të informacionit publik.
- ndërmer masa emergjente, për largimin

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.510

сообраќајот ги известува корисниците на општинскиот пат и улица преку средствата за јавно информирање;

- презема итни мерки за отстранување на пречките при отежнато одвивање на сообраќајотили значителна загрозеност на безбедноста на сообраќајот или за запирање на сообраќајот на одредени делници или во целина по претходно прибавување на согласност од надлежниот државен или општински орган;
- ја известува јавноста преку средствата за јавно информирање за прекин подолг од два часа;
- постапува согласно Посебниот план за отстранување на последиците од елементарни непогоди, во случај на прекин на сообраќајот поради елементарни непогоди, во случај на прекин на сообраќајот поради елементарни непогоди.

### 3. Комунален инспектор:

- надзор и контрола на чистењето на јавно-прометните површини и во зимскиот период.

### 4. Општински штаб за заштита и спасување:

- активно учество во изготвувањето на Програмата, следење на нејзиното спроведување и на севкупната состојба во зимскиот период заради благовремено преземање на превентивни мерки за заштита и спасување, како и конкретни активности за соодветна дообука и подготвеност на екипите-лицата од населените места кои што ќе вршат чистење и посолување.

Во зимското одржување на општинските патишта и улици ќе учествуваат и други органи и институции, и претпријатија со следните задачи:

#### 1. Државен инспектор за патишта:

надзор и контрола над мерките и

e pengesave që rrëdojnë zhvillimin e komunikacionit dhe rrezikojnë sigurinë e komunikacionit ose ndalon komunikacionin në disa rrugë ose në përgjithësi paraprakisht me marrjen e lejes nga organi shtetëror ose komunal përkatës;

- njofton publikun nëpërmjet mjeteve të informacionit publik për ndërprerjen më gjatë se dy orë;
- vepron konform planit të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë elementare në raste të ndërprerjes së komunikacionit për shkak të fatkeqësive natyrore;

### 3. Inspektori Komunal

- бën mbikqyrje dhe kontroll të pastrimit të sipërfaqeve publike në kushte dimri.

### 4. Shtabi komunal për mbrojtje dhe shpëtim:

- në mënyrë aktive merr pjesë në пërgatitjen e programit, ndjekjen dhe zbatimin e tij, ndjek situatën e пërgjithshme në periudhën dimërore me qëllim të marrjes së masave адекуате për mbrojtje dhe shpëtim si dhe активитете конкретне për trajnim dhe пërgatitje të екипеve - personave që do të бëjnë pastrim dhe kryposje.

Нë mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave do të marrin, pjesë edhe organe, institucione dhe ndërmarrjet e tjera me дetyра si vijojnë:

#### 1. Inspektori shtetëror për rrugë,

бën mbikqyrje dhe kontroll të масаве dhe активитетеве për sigurinë e komunikacionit nëpër rrugë.

активностите за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

## **2. Регионален центар за управување со кризи:**

се вклучува во извршувањето на Програмата во делот на информативниот систем за зимското одржување, и тоа само со помош на својата развиена радиостанична мрежа на подрачјето на Општината.

## **3. Сообраќајна полиција:**

покрај извршувањето на работите од својата надлежност, таа е првичниот извор на информации од теренот за состојбата на патиштата.

## **4. Јавно претпријатие за одржување на патишта “Македонија пат” Скопје-ЕЕ Дебар:**

ја извршува Програмата во целост во делот на улиците кои се определени како дел од регионален пат во согласност со постапките на зимското одржување на магистралните и регионалните патишта.

Јавното претпријатие за одржување на патишта “Македонија пат” согласно Програмата за зимско одржување на магистрални и регионални патишта има обврска да извршува зимско одржување на транзитните улици и тоа само во делот на коловозната конструкција и сообраќајната сигнализација што е во функција на јавниот (регионален) пат, и тоа:

Ул. „8-ми Септември,, од влез во град до раскрсница со кружен тек продолжува во ул.,,100,, ул.,,Бетон,, ул.,,Амди Леша,, ул.,,22-ри Декември,, и излез од град према граница Блато.

Од раскрсница со кружен тек на Ул.,,Велко Влаховиќ,, до излез од градот према Струга.

Поради ефектното дејствување по Програмата треба да бидат земени во предвид следните моменти и тоа:

1. Степен на подготвеност (приправност);

## **2.Qendra rregionale për menaxhimin me kriza:**

bashkangjitet në realizmin e programit tek pjesa e sistemit informativ për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve, edhe atë vetëm me ndihmesë të rrjetit të radiostacioneve në territorin e komunës.

## **3. Policia e rrugore**

përveç detyrave që ka nga kompetenca saj, ajo është burimi i parë i informatave nga tereni për gjendjen e rrugëve.

## **4. Ndërmarrja publike për mirëmbajtjen e rrugëve „Makedonija Pat,, Shkup njësia Dibër:**

realizon programin në tërësi te pjesa e rrugëve që kanë karakter rregjional sipas procedurës për mirëmbajtje dimërore të rrugëve magjistrale dhe regjionale.

Ndërmarrja publike për mirëmbajtjen e rrugëve „Makedonija Pat,, në bazë të programit për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve magjistrale dhe rregjionale ka për detyrë të realizojë mirëmbajtje dimërore të rrugëve tranzite edhe atë tek konstrukcioni rrugor dhe sinjalizimi rrugor që është në funksion në rrugët rregjionale publike dhe atë te:

Rrugën „8 Shatatori,, nga hyrja në qytet deri tek udhëkryqi (rrethi), vazhdon në rr. „100,, rr. „Beton,, rr. „Amdi LLeshi,, rr. „22 Dhjetori,, dhe dalje nga qyteti në drejtim të kufirit Bllatë.

Nga udhëkryqi (rrethi) tek rr. „Velko Vllahoviq,, deri në dalje të qytetit kah Struga.

Për arsye të efektit veprues të programit duhet të mirren parasysh edhe momentet që vijojnë:

- 1- shkalla e gatishmërisë
- 2- përparësitë e zbatimeve
- 3- mbykëqyrja dhe informimi
- 4- përdorimi e makinerisë
- 5 -përdorimi i punës së dorës

2. Приоритет на дејствување;
3. Увид и информираност
4. Употреба на механизација;
5. Употреба на работна рака;
6. Финансирање на програмата

6- financimi i programit

### III. Степен на подготвеност

Критериумот на степенот на подготвеност е настанатата временска ситуација која секојдневно се прати преку средствата за информирање.

Приправноста започнува на 15 ноември секоја календарска година, завршува на 15 март наредната година.

Степенот на приправност ќе го оценува Советот на Општината и Советот за безбедност на сообраќајот.

Според настанатата ситуација во тој период имаме три степени на приправност и тоа:

#### Прв степен

Календарски зимската сезона започнува на 15 ноември завршува на 15 март наредната година, меѓутоа ситуацијата во секојдневниот сообраќај и комуникациите е нормална.

За потребите на количеството на сол и ситен песок треба да се објави повик за јавна набавка, а расположивата механизација е исправна. Потребната количина на сол е од 30 тона, а на ситен песок околу 90 м<sup>3</sup>, кои количества се доволни за потребите на градската улична мрежа и локални патишта во просечни зимски услови.

#### Втор степен

Настанува кога осетно се намалува температурата и се очекуваат врнежи од снег.

Се превземаат превентивни мерки за посипување на улиците од прв приоритет со сол.

Овој степен на приправност почнува со почнувањето на врнежи од снег но истите се совладуваат со расположивата механизација опфатена со планот за дејствување.

### III- Shkalla e përgatitjes

Kriteri i shkallës së përgatitjes është situatë e krijuar kohore e cila për çdo ditë përcillet me anë të mjeteve të informacionit.

Parapërgatitja fillon më 15 nëntor për çdo vit kalendarik dhe mbaron më 15 mars të vitit në vijim.

Shkallën e përgatitjes do t'a vlerësoj Këshilli i komunës dhe këshilli për sigurimin e komunikacionit.

Sipas situatës së krijuar në atë periudhë kemi 3 shkallë të gatshmërisë dhe ata janë:

#### Shkalla e parë:

Kalendarisht sezoni dimëror fillon më 15 nëntor për çdo vit kalendarik dhe mbaron më 15 mars mirëpo situata ditore e komunikacionit dhe komunikimeve është normale.

Për sasinë e nevojshme të krypës dhe rrërës së imët duhet të shpallet për furnizim publik, ndërsa mekanizimi është në rregull. Sasia e nevojshme e krypës është 30 tonelata, ndërsa e rrërës së imët është përafërsisht 90 м<sup>3</sup>, sasi të cilat janë të mjaftueshme për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave në kushtet dimërore.

#### Shkalla e dytë

Ndodh kur kemi ulje të temperaturave dhe priten rreshje të dëborës.

Ndërmerren masa preventive për shtrimin e rrugëve me prioritet të parë me krypë.

Kjo shkallë me përparësi fillon me fillimin e të reshurave të dëborës, por ato mund të zbatohen me mekanizimin përkatëse të përfshirë në planin e veprimit.

#### Shkalla e tretë

Fillon kur të reshurat e borës dhe rasteve të tjera nuk mundin të eliminohen me mekinerinë disponuese dhe resurset njerëzore të përfshirë në planin e veprimit.

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.513

### Трет степен

Настапува кога снежните врнежи и други појави не можат да се совладаат со расположивата механизација и луѓе опфатени со планот за дејствување.

Веќе се активира штабот на Агенцијата за справување со кризи и координирано се настапува во ублажувањето на временските прилики.

### Приоритет на дејствување

Заради важноста на комуналните објекти и тоа што тие поврзуваат, се наметнува и приоритетноста во дејствувањето во зимски услови. Ако пак посматрано од економски причини не е прифатливо и потполно целосно одржување на градската улична мрежа и некои делови на локалната патна мрежа, затоа уличната мрежа и локалните патишта ќе ги рангираме заради приоритетната благовремена интервенција и за ублажување на зимските прилики.

### А/ Прв приоритет

Кога зимските услови најавуваат загрозување на зимскиот сообраќај во зимскиот период се пристапува кон следното:

Превентивно посипување со сол за да се спречи појавата на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со редовното посипување со сол и песок се до нејзиното отклонување.

При интензивни врнежи од снег неминовно е негово отстранување од коловозот, со пренесување до депонија на излезот од градот.

Чистењето на коловозот се врши со широчина од 2,5 м. на една коловозна лента така да очистениот во двата правца изнесува 5,0 м.

Чистењето да се изврши најкасно за 8 часа од престанокот на врнежите, на улиците кои со Оперативниот план се ставени во прв приоритет, сообраќајот да сеодвива со намалена брзина, согласно Законот за безбедност на сообраќајот и Законот за патишта.

Во првиот приоритет влегуваат

Aktivizohet shtabi i Agjensionin për menaxhim me kriza dhe në mënyrë të koordinuar veprohet për ëmbëlsimin e kushteve të kohës.

### Пërparësitë për veprim

Për arsye të rëndësishë se objekteve komunale dhe ate që ata lidhin, inponohet dhe përparesia e veprimit në kushte dimërore. Nëse, shikuar nga aspekti i shkaqeve ekonomike, nuk është e pranueshme në mënyrë të plotë, mirëmbajtja e rrjetit të rrugëve të qytetit dhe disa pjesëve të rrugëve lokale, atëherë rrjeti rrugor dhe rrugët lokale do t'i rangojmë me qëllim të intervenimit prioritar dhe për zbutjen e kushteve dimërore.

### A/Prioriteti i parë

Kur kushtet dimërore paraqesin cënim të komunikacionit në periudhën dimërore, veprohet në këtë mënyrë:

Hudhje paraprake të krypës që të pengohet formimi i akullit, e nëse ajo paraqitet vazhdohet me hudhje të rregullt të krypës dhe rërës deri në eliminimin e saj.

Kur kemi rreshje intensive dëbore patjetër duhet që të largohet nga rruga me transportim deri te deponia i cili ndodhet në dalje të qytetit.

Pastrimi i rrugëve realizohet në gjërësi deri në 2,5 m në një korsi të rrugës ashtu që pastrimi në dy korsi është 5,0 m.

Pastrimi të realizohet më së shumti për 8 orë nga nderprerja e rreshjeve. Në rrugët të cilat me plan operativ janë të vendosura në prioritetin e parë, komunikacioni do të realizohet me shpejtësi të kufizuar konform Ligjit për siguri të komunikacionit dhe ligjit për rrugët.

Në prioritetin e parë hyjnë objektet me gjatësi 22.795 km.

### B/Prioriteti i dytë

Gjërësia e rrugës të pastruar në një drejtim do të jetë 2.0 m, në dy drejtimet gjërësia e rrugës është 4.0 metra, gjithashtu në ç'do 50 - 100 m do të bëhet zgjerim për tejkallim të makinave.

Rrugët e ngushta pastrohen në gjërësi prej 2.5 m në lentat e rrugëve pastrimi do të

објектите: со вкупна должина од 22.795 км.

### **Б/ Втор приоритет**

Ширината на очистениот коловоз во еден правец да изнесува 2,0 м. Во двата правца широчината на коловозот е 4,0 м. Исто така на секој 50-100 м. Ќе се направи проширување за разминување на возилата.

Тесните улици се чистат во широчина од 2,5 м. на коловозната лента. Чистењето да се изврши најкасно за 12 часа од престанокот на врнежите.

Исчистениот коловоз треба да е подготвен за одвивање на сообраќајот со осетно намалена брзина. Повремено се врши посипување со сол заради појава на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со посипување со сол и песок се до нејзиното отстранување.

Сообраќајот може да се прекине со координација на сообраќајната полиција, а возилата се упатат по други улици се до очистување на критичното место.

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: со вкупна должина од 35.960 км.

Во вториот приоритет ја сврстуваме и локалната патна мрежа со користење на расположива механизација што е за градското подрачје само во случај истата да е слободна без потреба за интервенција во градот и прилазите, во спротивно се активираат договорите и градежните оперативи, со кои истите се ангажирани за секој локален правец според оперативен план.

Должината на локалната патна мрежа која се одржува изнесува 58.755 км.

### **В/ Трет приоритет**

Во третиот приоритет влегуваат сите останати улици во градот каде пристапот на механизација е невозможен, истите ќе се чистат со интервенција на граѓаните со координација на месните заедници.

## **IV. Увид и информираност**

### **1. Увид**

realizohet më së voni për 12 orë nga ndërprerja e të rreshurave.

Ruga e pastruar duhet të jetë e përgatitur për komunikacion me shpejtësi të zvogëluar, përkohësisht bëhet lëshimi i krypës për arsye të paraqitjes së akullit, nëse ajo krijohet vazhdohet me lëshimin e krypës dhe rrërës deri tek eliminimi i saj.

Komunikacioni mund të ndërpritet në koordinim me policinë rrugore ndërsa makinat drejtohen në rrugë tjetër deri në pastrimin e vendit kritik.

Në prioritetin e dytë hyjnë rrugët me gjatësi të përgjithshme prej 35.960 км.

Në prioritetin e dytë e vendosim edhe rrjetin e rrugëve lokale me shfrytëzimin e mekanerive përkatëse të cilat janë në përdorim për pjesën e qytetit vetëm në raste kur ato janë të lira pa nevojë për intervenim në hyrjet e qytetit, në të kundërt aktivizohen kontratat dhe operativat ndërtimore, me të cilin ato janë angazhuar për çdo drejtim lokal sipas planit operativ.

Gjatësia e rrjetit e cila mirëmbahet është 58.755 км

### **V/Prioriteti i tretë**

Në prioritetin e tretë hyjnë të gjithë rrugët e tjera të qytetit ku hyrja e makinerisë është e pamundshme dhe të njejtët do të pastrohen me intervenimin e qyetetarëve dhe koordinim të bashkësive lokale.

## **IV. Inspektimi dhe informimi.**

### **1.Inspektimi.**

Kontrolli në teren do të realizohet me makina zyrtare me të cilat disponojnë grupet që janë të kyqura në shërbimin dimëror, në raste më të vështira shfrytëzohen makinat e tereneve të Shtabit për mbrojtje civile si dhe të Komunës Dibër, ndërsa informacionet do të pranohen nga grupet e njejtа si edhe nga organi i Ministrisë së Punëve të Brednëshme. Inspektimi do të jetë edhe në rrjetin e rrugëve lokale për arsye të

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.515

Обиколката на теренот ќе се врши со патнички возила со кои располагаат групите што се вклучени во Зимската служба, во потешки случаи се користат теренски возила од Штабот за цивилна заштита како и од Општина Дебар, а информациите ќе се примаат од истите групи како и од органите на МВР. Увидот ќе биде поприсутен на локалната патна мрежа поради оддалеченоста и на патните правци, а во градското подрачје истото ќе го вршат одговорните лица за зимска служба. Истите лица задолжително работат во координација со сообраќајната полиција.

## 2.Информираност

Од Оперативната група што е на терен користејќи ги информациите од јавните средства за информирање како и службата на МВР се известува Советот на Општина кој истовремено координира со Штабот за цивилна заштита како и со Центарот за известување и тревожење, а истовремено за текот на работите ќе бидат известувани и органите за безбедност на сообраќајот за нивна евентуална интервенција како и АМСМ.

## V. Употреба на механизација

Во планот за зимско одржување ќе бидат опфатени најнеопходните машини со кои можат да се совладат временските неприлики во рамките на нормални зимски услови, во спротивно, за временски непогоди ќе се активира и дополнителна тешка механизација во координација со Штабот за цивилна заштита.

За општинското подрачје ќе се стават на располагање следните машини: камион лесен, камион - со соларка, и две универзални машини за утовар ИЦБ.

## VI. Употреба на работна рака

За градското подрачје, Општина Дебар ќе ангажира еден возач по потреба општи работници и еден одговорен. Истите ќе се ангажираат според Оперативниот план за одржување на сообраќајниците и

largësisë të rrugëve, ndërsa në vendet urbane të njejtën punë do ta realizojnë personat përgjegjës të shërbimit dimëror. Të njejtët persona detyrimisht punojnë në koordinim me policinë rugore.

## 2.Informimi

Nga grupi operativ i cili është në teren duke shfrytëzuar informacionet nga mjetet e informimit publik si edhe shërbimit të MPB, njohtohet Këshilli i komunës i cili në të njejtën kohë koordinon me Shtabin për Mbrojtje Civile si edhe Qendrën për Njohtim dhe Alarm, ndërsa në të njejtën kohë për vijimin e punës do të njohtohen edhe organet për sigurimin e komunikacionit për intervenim e tyre eventual si edhe AMLM.

## V. Shfrytëzimi i mekinerive

Në planin për mirëmbajtje dimërore do të përfshihen makinat më të nevojshme me të cilat do të mposhten fatkeqësitë natyrore në suazat e kushteve normale dimërore, në të kundërtën do të angazhohen mjete të rënda plotësuese mekanike në koordinim me Shtabin për Mbrojtje Civile.

Për pjesën e qytetit janë në disponim këto makina: kamion i lehtë, kamion - me hedhëse krye dhe dy makina univerzale për ngarkesë ICB.

## VI- Përdorimi i krahut të punës .

Për territorin e qytetit, Komuna Dibër do të angazhojë një vozitës sipas nevojës edhe punëtorë fizik dhe një përgjegjës. Të njejtët do angazhohen sipas planit operativ për mirëmbajtjen e rrugëve komunale në kushte dimërore.

## Vërejtje;

Në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale, rrugicave dhe objekteve të ndryshme komunale do të kyqen dhe:

1.EVM Maqedoni dega Strugë:

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.516

општинските патишта во зимски услови.

## Напомена

Во зимското одржување на општинските патишта, улици и други комунални објекти ќе се вклучат и:

### 1. ЕВН Македонија КЕЦ Струга:

ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електро инсталации, приодите и непосредната околина околу трафостаниците и другите уреди.

2. АД "Македонски телекомуникации" Регионален центар за телекомуникации - Дебар:

ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ПТТ инсталации и уреди.

### 3. Превозниците во јавниот превоз:

преземаат потребни мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуските стојалишта и нивно оспособување за користење.

### 4. Граѓаните:

го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради и индивидуални куќи, а исто така и од покривите и терасите водејќи сметка за безбедноста на минувачите и исчистениот собран снег да обезбедува нормален и безбеден пешачки и друг вид на сообраќај.

### 5. Сопствениците и корисниците на деловни објекти и дуќани:

го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, приодите пред своите деловни објекти и дуќани, при тоа водејќи сметка за безбедноста на минувачите и исчистениот собран снег да обезбедува нормален и безбеден пешачки и друг вид на сообраќај.

### 6. Други учесници:

Единиците на Дирекцијата за заштита и спасување, месните заедници, ученици и студенти и други екипи, во услови на прогласена елементарна непогода заедно дејствуваат според посебниот План за отстранување на последиците од елементарни непогоди донесен од страна на Советот на Општината.

и ндѐрмѐр масат е невојшме пѐр пастримин е дѐборѐс nga електроинсталимет е јасhtме, хyрјет dhe рrѐthinат е транфостационеve dhe оrendиве тѐ ndrѐyshме.

2.SHA „Telekomunikacioni i Maqedonisѐ,, qendra regionale e telekomunikacionit Dibѐr: merr masat e nevojshme пѐр пастримин е борѐс nga инсталимет dhe оrendитѐ е јасhtме тѐ ПТТ.

3.Transportuesit нѐ трафикун публик: marrin masa пѐр largimin е дѐборѐс dhe акуллит nga стационет е автобусѐве dhe aftѐsimit е tyre.

### 4. Qyetetarѐt:

pastrojnѐ борѐн dhe акуллин nga trotuarѐт, rrugicat dhe хyрјет para ндѐртесаве banuese dhe shtѐpive individuale, gjithashtu pastrojnѐ џатитѐ dhe терасат duke u kujdesur пѐр сигуринѐ е kalimtarѐве dhe duke mundѐsuar qarkullim normal dhe тѐ сигуртѐ тѐ кѐмбѐсорѐве dhe komunikacionit tjetѐr.

5. Pronarѐт dhe shfrytѐzuesit е објектеve afariste dhe shitoret:

pastrojnѐ дѐборѐн dhe акуллин nga trotuaret dhe хyрјет para објектеve тѐ tyre afariste dhe shitoreve duke пасур parasysh сигуринѐ е kalimtarѐве пѐр тѐ mundѐsuar лѐvizjen е сигуртѐ dhe normale тѐ tyre dhe тѐ komunikacionit tjetѐr.

### 6. Pjesmarѐs тѐ tjerѐ:

Njѐsitѐ тѐ секторит пѐр mbrojtje dhe shpѐtim, bashkѐsitѐ lokale, nxѐnѐsit, studentѐт dhe екипе тѐ tjera, нѐ rastet е paraqitjes тѐ fatkeqѐsisѐ elementare, нѐ мѐнyрѐ тѐ пѐрbashkѐрт veprojnѐ sipas planit пѐр largimin е пасојаве nga fatkeqѐsitѐ elementare, miratuar nga ana е Kѐshillit тѐ komunѐs.

7. Bashkѐsitѐ urbane dhe lokale тѐ komunѐs:

janѐ тѐ detyruar тѐ marrin masa edhe atѐ: тѐ njohtojnѐ organet пѐркатѐсе dhe qytetetarѐт пѐр gjendjen е krijuar, nevojѐн dhe мѐнyрѐн е largimit тѐ ортеqeve nga bora, тѐ активизојнѐ qytetарѐт е bashkѐsive lokale qѐ нѐ мѐнyрѐ тѐ kontraktuar me komunѐн Dibѐr - секторин пѐр urbanizѐм, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje тѐ ambientit, тѐ marrin angazhime konkrete pune obligime нѐ mirѐmbajtjen dimѐроре, пѐр џка disa bashkѐси lokale munden тѐ deponojnѐ, rruajnѐ dhe пѐрдорин sasi тѐ

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.517

7. Урбани и месни заедници во Општината:

се должни да преземат одговорност во смисла: да ги известат надлежниот орган и граѓаните за настанатата состојба, потребата и начинот за остранувањето на снежните наноси, при тоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за да можат во договор со Општина Дебар – Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина да преземаат конкретни работни задолженија и обврски во зимското одржување, заради што поодделни месни заедници може да подигнат, складираат, чуваат и наменски да користат одредено количество на сол, со можност од употреба на сопствена механизација и екипи во чистењето и посолувањето.

8. Сите учесници во извршувањето на доверените работи од зимското одржување на јавната патна мрежа, се должни до надлежниот општински орган да достават оперативна програма за својата подготвеност и опременост со механизација и извршители.

### VII. Финансирање

Со Програмата за 2022/2023 година планираме дека се потребни вкупно 2.400.000,00 денари и тоа:

- употреба на возила 500.000,00 денари.
- услуги од друга градежна оператива 1.550.000,00 денари.
- материјал (песок, сол, ладна асфалтна маса и др.) 350.000,00 денари.

Средствата треба да бидат обезбедени од буџетот на Општина Дебар.

Стварните трошоци ќе се утврдат по изготвување на градежна книга заверена од овластено лице на локалната самоуправа по која ќе се врши зафаќање од средствата за зимско одржување.

### VIII. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Одржувањето на локалните улици во Општина Дебар во зимски услови ќе биде преку договорена фирма, механизацијата и

сактуара të krypës me mundësi të përdorimit të makinerive dhe ekipeve vetanake për pastrim dhe kryposje.

8. Të gjithë pjesëmarrësit në kryerjen e punëve të marra për mirëmbajtjen dimërore të rrjetit rrugor janë të obliguar pranë organit kompetent komunal të dorëzojnë program operativ për përgatitjen dhe paisjen me makineri dhe njerëz.

### VII-Financimi

Me Programin për 2022/2023 planifikojmë të janë të nevojshme 2.400.000,00 denarë dhe atë:

- përdorimi i makinave 500.000,00 denarë.
- shërbime nga operativa tjetër 1.550.000,00 denarë.
- materiale (rërë, krypë, asfalt i ftohtë etj.) 350.000,00 denarë

Mjetet do të sigurohen nga buxheti i Komunës Dibër.

Shpenzimet reale do të përcaktohen pas përpilimit të librit ndërtues verifikuar nga person i autorizuar i pushtetit vendor sipas të cilës do të përkapen mjetet për mirëmbajtjen dimërore.

### VIII. PLANI OPERATIV

Mirëmbajtja e rrugëve lokale në Komunën Dibër në kushte dimërore do të bëhet perms firmës së kontraktuar, mekanizimi dhe materiali abraziv do të jetë i deponuar në hapësirat e firmës së kontraktuar, ndërsa marrja e informacioneve dhe njohtimet do të merren në tel. 831-196.

Aktivizimin e parë të gjithë grupit të inkuadruar në mirëmbajtjen dimërore me leje të Kryetarit të komunës, do ta kryejë person I

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS****Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.518**

абразивниот материјал ќе биде складиран во просторот на договорената фирма, а приемот на информациите и понатамошното известување ќе биде во општина на телефон број 831 196.

Првото активирање на целокупната група вклучена во зимско одржување по налог од градоначалникот ќе го изврши одговорното лице назначен од страна на градоначалникот на Општина Дебар.

**1. Прв приоритет**

Критични места каде треба да се обрати посебно внимание:

Чистење со камион и со ИЦБ и песочење со сол и ризла:

autorizuar nga ana e Kryetarit të Komunës Dibër.

**1. Prioriteti i parë**

Vendet kritike ku duhet të kushtohet vemendje e veçantë:

Pastrimi me kamion dhe ICB dhe derdhja e rërës me krypë

| Бр.Нр. | Назив на улица                                     | Должина - Gjatësia |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Ул. „8-ми Септември,, - Rr. „8-të Shtatori,,       | 800                |
| 2      | Ул. „Братство Единство,, - Rr. „Vllazrim Bashkim,, | 440                |
| 3      | Ул. „Атанасие Илич,, - Rr. „Atanasie Iliq,,        | 600                |
| 4      | Ул. „Урфи Аголи,, - Rr. „Urfi Agolli,,             | 290                |
| 5      | Ул. „Зија Мерсовски,, - Rr. „Zija Mersovski,,      | 330                |
| 6      | Ул. „Пролетерска,, - Rr. „Proleterska,,            | 340                |
| 7      | Ул. „Ленинова,, - Rr. „Leninova,,                  | 400                |
| 8      | Ул. „Моша Пијаде,, - Rr. „Mosha Pijade,,           | 250                |
| 9      | Ул. „11-ти Октомври,, - Rr. „11-të Tetori,,        | 270                |
| 10     | Ул. „Никола Тесла,, - Rr. „Nikolla Tesla,,         | 200                |
| 11     | Ул. „4-ти Јули,, - Rr. „4-tër Koriku,,             | 140                |
| 12     | Ул. „200,, - Rr. „200,,                            | 350                |
| 13     | Ул. „201,, - Rr. „201,,                            | 340                |
| 14     | Ул. „202,, - Rr. „202,,                            | 900                |
| 15     | Ул. „204,, - Rr. „204,,                            | 320                |
| 16     | Ул. „205,, - Rr. „205,,                            | 570                |
| 17     | Ул. „206,, - Rr. „206,,                            | 310                |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.519**

|    |                                                                    |        |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 18 | Ул. „Дебарски младински баталјон,, - Rr. „Bataljoni rinor Dibran,, | 330    |
| 19 | Ул. „Бул. Скопје,, - Rr. „bul. Skorje,,                            | 540    |
| 20 | Ул. „307,, - Rr. „307,,                                            | 140    |
| 21 | Ул. „Партизанска,, - Rr. „Partizanska,,                            | 1800   |
| 22 | Ул. „1-ви Мај,, - Rr. „Një Maji,,                                  | 920    |
| 23 | Ул. „Едвард Кардел,, - Rr. „Edvard Kardel,,                        | 750    |
| 24 | Ул. „Ице Ристески,, - Rr. „Ice Risteski,,                          | 560    |
| 25 | Ул. „Скопска,, - Rr. „Skopska,,                                    | 400    |
| 26 | Ул. „Екерем Зенго,, - Rr. „Eqerem Zengo,,                          | 940    |
| 27 | Ул. „15-ти Корпус,, -Rr. „Korpusi 15-të,,                          | 850    |
| 28 | Ул. „Али Зенгоски,, - Rr. „Ali Zengoski,,                          | 1330   |
| 29 | Ул. „Давид Уштеленца,, - Rr. „Xavid Ushtelenca,,                   | 1200   |
| 30 | Ул. „Јордан Зафировски,, - Rr. „Jordan Zafirovski,,                | 250    |
|    | Вкупно - Gjithësej                                                 | 16.860 |

Чистење со ИЦБ машина без песочење / Pastrimi me ICB makinë pa hudhje.

| Бр. Nr. | Назив на улица                                    | Должина - Gjatësia |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | Ул. „Црни Дрим,, - Rr. " Drini Zi"                | 425                |
| 2       | Ул. „Анѓеле Обочки,, - Rr. "Angjele Oboçki"       | 200                |
| 3       | Ул. „Здравко Чочковски,, - Rr. "Zravko Çoçkovski" | 590                |
| 4       | Ул. „Ибе Паликуќа,, - Rr. "Ibe Palikuqa"          | 320                |
| 5       | Ул. „Петре Поповски,, - Rr. "Petre Popovski"      | 650                |
| 6       | Ул. „ЈНА,, - Rr. "APJ"                            | 960                |
| 7       | Ул. „Ибраим Колари,, - Rr. "Ibraim Kolarì"        | 1000               |
| 8       | Ул. „Дилавер Села,, - Rr. "Dilaver Sela"          | 1110               |
| 9       | Ул. „Павле Џиковски,, - Rr. "Pavle Xhikovski"     | 680                |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS****Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.520**

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
|  | Вкупно - Gjithësej | 5.935 |
|--|--------------------|-------|

**2. Втор приоритет / Prioriteti i dytë**

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: / Në prioritet e dyta hyjnë edhe rrugët vijuese:

Чистење со камион и со ИЦБ со песочување / - pastrimi me kamion dhe ICB dhe derdhje.

| Бр.Nr. | Назив на улица                                                       | Должина - Gjatësia |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Ул. „Борис Кидрич,, - Rr. "Boris Kidriç"                             | 400                |
| 2      | Ул. „Богомилски поход,, - Rr. "Bogomilski pohod"                     | 100                |
| 3      | Ул. „Илинденска,, - Rr. "Ilindenska"                                 | 170                |
| 4      | Ул. „Никола Карев,, - Rr. "Nikola Karev"                             | 80                 |
| 5      | Ул. „Питу Гули,, - Rr. "Pitu Guli"                                   | 80                 |
| 6      | Ул. „Радика,, - Rr. "Radika"                                         | 60                 |
| 7      | Ул. „7- ма Албанска бригада,, - Rr. " brigada e 7-të Shqiptare"      | 660                |
| 8      | Ул. „Македонско Косовска бригада,, - Rr. "Brigada Maqedono Kosovare" | 140                |
| 9      | Ул. „Пирин Планина,, - Rr. "Pirin Planina"                           | 140                |
| 10     | Ул. „304,, - Rr. "304"                                               | 290                |
| 11     | Ул. „400,, - Rr. "400"                                               | 120                |
|        | Вкупно - Gjithësej                                                   | 2.100              |

Чистење со ИЦБ машина без песочење / - Pastrimi me ICB makinë pa hujdhje

| Бр.Nr. | Назив на улица                                         | Должина - Gjatësia |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Ул. „Видое Смилески Бато,, - Rr. "Vidoe Smileski Bato" | 150                |
| 2      | Ул. „Ејуп Љатиџи,, - Rr. "Ejup Qatipi"                 | 380                |
| 3      | Ул. „Едип Папранику,, - Rr. "Edip Papraniku"           | 300                |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.521**

|    |                                                     |       |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
| 4  | Ул. „Живко Богдановски,, - Rr. "Zhivko Bogdanovski" | 500   |
| 5  | Ул. „Зеќир Чанка,, - Rr. "Zeqir Çanka"              | 330   |
| 6  | Ул. „Лиман Каба,, - Rr. "Liman Kaba"                | 600   |
| 7  | Ул. „8-ми Март,, - Rr. "8-të Marsi"                 | 340   |
| 8  | Ул. „29-ти Ноември,, - Rr. "29-të Nëntori"          | 200   |
| 9  | Ул. „Таса Мартиновска,, - Rr. "Tasa Martinovska"    | 1030  |
| 10 | Ул. „Гоце Делчев,, - Rr. "Goce Delçev"              | 350   |
| 11 | Ул. „Караорман,, - Rr. "Karaorman"                  | 650   |
| 12 | Ул. „Кораб,, - Rr. "Korab"                          | 370   |
| 13 | Ул. „Танас Топаловски,, - Rr. "Tanas Topalovski"    | 400   |
| 14 | Ул. „Трајче Дуковски,, - Rr. "Trajçe Dukovski"      | 260   |
|    | Вкупно - Gjithësej                                  | 5.860 |

Редоследот на чистење на улиците од II приоритет го определува одговорното лице / Orarin e pastrimit të rrugëve të prioritetit të dytë e cakton udhëheqësi kujdestar.

Во втор приоритет влегува и Локалната патна мрежа / Në prioritetin e dytë hyn dhe rrjeti i rrugëve lokale

| Бр.Nr. | Населено место - Vendbanimet                | Должина - Gjatësia |
|--------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1      | С. Горно Косоврасти - F. Kosovrasti Epërm   | 4500               |
| 2      | С. Долно Косоврасти - F. Kosovrasti Poshtëm | 1500               |
| 3      | С. Баниште - F. Banisht                     | 4000               |
| 4      | С. Осој - F. Osoj                           | 2000               |
| 5      | С. Коњаре - F. Konjar                       | 1200               |
| 6      | С. Селокуќи - F. Sollokiq                   | 2000               |
| 7      | С. Спас - F. Spas                           | 2000               |
| 8      | С. Шулан - F. Shullan                       | 2200               |
| 9      | С. Отишани - F. Otishan                     | 1000               |
| 10     | С. Џепиште - F. Xhepisht                    | 1000               |
| 11     | С. Татар Елевци - F. Tatar Elevc            | 2500               |
| 12     | С. Хаме - F. Name                           | 500                |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS****Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.522**

|    |                                        |        |
|----|----------------------------------------|--------|
| 13 | Пристапен пат езеро - Rruga për liqe   | 2100   |
| 14 | С. Горна Рајчица - F. Rajçicë e epërme | 1500   |
|    | Вкупно - Gjithësej                     | 28.000 |

Во колку возилото определено за чистење на прв приоритет обезбеди нормално функционирање на сообраќајот се упатува на расчистување на Локалната патна мрежа а ако е потребно се активираат договорите склучени со градежната оператива задолжени за посебни реони од истата.

**3. Трет приоритет**

Во трет приоритет влегуваат останатите улици од град Дебар каде што не е можен пристап на механизација.

Истите се чистат од граѓаните во ширина на нивните дворни места во координација со месните заедници.

Стопанските дворови ќе се чистат од самите организации.

Просторите во и околу школските објекти организирано се чистат од учениците и класните раководители.

Тротоарите испред деловните простории ќе се чистат од страна на сопствениците со големина на деловниот прстори што го зафаќа во должина и ширина на тротоарот.

Пешачките премини и тротоарите каде нема деловни простории ќе ги чисти ЈКП "Стандард" организирано преку сопствена програма.

**Напомена:**

Отстранувањето на снегот ќе се врши кога неговата дебелина ќе достигне 15 см. на помала снежна покривка ќе се интервенира со посипување на сол и песок.

Улиците од прв приоритет треба да бидат оспособени со сообраќај до 05,00 часот наутро.

Несе макина е перцактуар për пастрим në rrugët në prioritetin parë siguron funksionim normal të komunikacionit, atëherë ai drejtohet për пастримin e rrjetit të rrugëve lokale dhe nëse është e nevojshme активизован marëveshjet e lidhura me operativën ndërtuese.

**3.Prioriteti i tretë**

Në prioritetin e tretë hyjnë rrugët e tjera të mbetura nga qyteti Dibër ku nuk është e mundur të depërton makineria.

Të njejtat pastrohen nga qytetarët në gjërësi të hapësirave të oboreve në kordinim me bashkësitë lokale.

Oboret e objekteve afariste do të pastrohen nga vetë pronaret.

Hapësirat në dhe përreth objekteve të shkollave pastrohen në mënyrë të organizuar nga nxënësit dhe udhëheqësit e klasëve.

Trotuaret para hapësirave afariste do të pastrohen nga ana e pronarëve në gjatesi dhe gjërësi të trotuareve.

Kalimet për këmbësorë dhe trotuaret pa hapësirë afariste do ti pastrojë NPK „Standard,, e organizuar sipas programës së saj.

**Vërejtje:**

Largimi i borës do të bëhet kur trashësia e saj do të arrijë 15 cm. në trashësi më të vogël të borës do të intervenohet me hudhje të krypës dhe rrërës.

Rrugët e prioritetit të parë duhet të përgatiten për komunikacion deri më orën 05:00.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.523**

7.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),  
Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

7.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),  
Kryetari i Komunës Dibër solli:

Дебар /  
Dibër

Фуат  
Спахију  
/ Fuat  
Spahiju  
с.р.д.в.

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА**  
**ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА**  
**ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ**  
**ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО**  
**ОПШТИНА ДЕБАР**  
**ЗА 2022/2023 ГОДИНА**  
**ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E**  
**PËRFUNDIMIT PËR**  
**SJELLJEN E PROGRAMIT PËR**  
**MIRËMBAJTJEN E**  
**RRUGËVE KOMUNALE**  
**DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR**  
**PËR VITIN 2022/2023**  
**NË KUSHTE DIMËRORE**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програма за одржување на општинските патишта и улици во Општина Дебар за 2022/2023 година во зимски услови, донесен од страна на Советот на Општината, на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2022/2023 në kushte dimërore, miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 17<sup>të</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

**Бр.Nr. 09-1286/4**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
**Градоначалник Kryetari,**  
**Hekuran Duka с.р.d.v.**

**02.11.2022 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

8.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 59 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03), Советот на Општина Дебар на 17<sup>та</sup> седница одржана на 31.10.2022 година, го донесе следниот:

8.Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetqeverisjen lokale ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.14/03), Këshilli i Komunës Dibër në seancën 17<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022 solli këtë:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА**  
**ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И**  
**УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР**  
**ЗА 2022/2023 ГОДИНАВО ЗИМСКИ УСЛОВИ**

**П È R F U N D I M**  
**PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR**  
**MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE DHE**  
**RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN**  
**2022/2023 NË KUSHTE DIMËRORE**

1. Советот на општината го донесе програмата за одржување на општинските патишта и улици во Општина Дебар за 2022/2023 год. во зимски услови. **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА**

1. Këshilli i Komunës Dibër solli Programin për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2022/2023 në kushte

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.525**

2. Програма од точка 1 е составен дел на заклучокот.

2. Programi nga pika 1 është pjesë përbërëse e përfundimit.

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

**Бр. Nr. 08-1254/7**  
**31.10.2022 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS**  
**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

9. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

9. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА**  
**КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈА НА**  
**БЕЗДОМИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕ**  
**НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E**  
**E PROGRAMIT PËR KONTROLLIN E**  
**POPULLIMIT TË QENVE ENDACAK NË**  
**ZONËN E KOMUNËS SË DIBRËS PËR**  
**VITIN 2023**

СЕ ОБЈАВУВА Програма за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачје на општина Дебар за 2023 година донесен од страна на Советот на Општината, на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

SHPALLET Programi për kontrollin e popullimit të qenve endacak në zonën e komunës së Dibrës për vitin vitin 2023 , miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 17<sup>te</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

10. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член 28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните (Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) Советот на општина Дебар на 17 седницата одржана на ден 31.10.2022 година ја донесе следната:

### **ПРОГРАМА**

**за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на општина Дебар за 2023 година**

#### **I. Вовед**

Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на Општина Дебар за 2023 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на сите населените места во општината, како и начинот на нивното финансирање.

Редовната контрола на бездомните кучиња ќе се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операци. прикажани во табеларните прегледи.

#### **II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА**

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:

- Одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на Дебар и населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај Дебарското езеро

10. Bazuar në nenin 36 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 5/02) dhe nenit 28 paragrafi 3 të Ligjit për mbrojtjen dhe mirëqenien e kafshëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 149/14; 149 /15 dhe 53/16) Këshilli i Komunës së Dibrës në seancën e 17 mbajtur më dt 31.10.2022 solli sa vijon:

### **PROGRAM**

**për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e komunës së Dibrës për vitin 2023**

#### **I. paraqitje**

Programi për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e Komunës së Dibrës për vitin 2023 synon të tregojë llojin dhe shtrirjen e punimeve për ruajtjen e kontrollit të popullimit të endacakë në zonën e të gjithë vendbanimet në komunë, si dhe mënyrën e financimit të tyre. Kontrolli i rregullt i qenve endacakë do të realizohet duke zbatuar dinamikën dhe intensitetin e duhur të operacioneve të punës. të paraqitura në pamje tabelare.

#### **II. ORGANIZIMI I KONTROLLIT TË POPULLIMIT TË QENVE ENDACAKË**

Zbatimi i Programit realizohet nëpërmjet:

- Ruajtja e kontrollit të popullimit të endacakë në zonën e Dibrës dhe në zonat e banuara, si dhe në deponinë dhe vendbanimin rekreativ buzë liqenit të Dibrës.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.527**

**1.Контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на руралниот центар Дебар и населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај Дебарското езеро.**

Општината преку свој претставник изврши теренска контрола на својата територија при што беа мапирани сите бездомни кучиња нивните локации како и нивниот пол. Според дадените информации изготвено е табеларен приказ на бездомни кучиња во општина Дебар

**1. Kontrolli i popullimit të qenve endacakë në zonën e qendrës rurale të Dibrës dhe në vendbanimet si dhe në deponinë dhe vendbanimin rekreativ buzë liqenit të Dibrës.**

Komuna, përmes përfaqësuesit të saj, ka kryer një kontroll në terren të territorit të saj, gjatë të cilit janë hartuar të gjithë qentë endacakë, vendndodhjet dhe gjinia e tyre. Sipas informacioneve të dhëna, është përgatitur një paraqitje tabelare e qenve endacakë në Komunën e Dibrës.

| <b>Ред.Бр.<br/>Nr.rendor</b> | <b>Населени Места<br/>Vendbanimi</b>                                               | <b>Локација<br/>Lokacioni</b>                                                    | <b>Машки<br/>Mashkull</b> | <b>Женски<br/>Femer</b> | <b>Вкупно<br/>Gjithsej</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.                           | Дебар<br>Dibër                                                                     | Град центар, влез-излез                                                          | 4                         | 3                       | 7                          |
| 2.                           | Градска Депонија<br>Deponia e qytetit                                              | Депонија<br>Deponia                                                              | 3                         | 3                       | 6                          |
| 3.                           | Баниште<br>Banjisht                                                                | Бањски центар, влез и излез<br>Qendra e Banjave, hyrja dhe dalja                 | 1                         | /                       | 1                          |
| 4.                           | Отишани<br>Otishani                                                                | влез на селото<br>Hyrja e fshatit                                                | 1                         | /                       | 1                          |
| 5.                           | Џепиште<br>Xhepisht                                                                | Центар<br>Qender                                                                 | 1                         | 1                       | 2                          |
| 6.                           | Долно Косоврасти<br>Kosovrast I Poshtëm<br>Горно Косоврасти<br>Kosovrastit Poshtëm | Центар влез и злез,<br>бањски центар<br>Qendra, hyrje dalja,<br>qendra e banjave | 1                         | 1                       | 2                          |
| 7.                           | Могорче<br>Mogorçe                                                                 | Центар, влез- излез<br>Qendra, hyrja-dalja                                       | 1                         | /                       | 1                          |
| 8.                           | Дебарско Езеро<br>Liqeni I Dibrës                                                  | М.в. Удово и Венец<br>V.q. Udova dhe Venec                                       | 1                         | 1                       | 2                          |
| <b>Вкупно<br/>Gjithsej</b>   |                                                                                    |                                                                                  | 13                        | 9                       | 22                         |

Во населените места Селокуќи, Шулене, Аме, Кривци, Бомово, Спас, Коњари, Татар Елевци нема бездомни кучиња од причина што во овие населени места нема активно население. Мапирање на бездомните кучиња

Në vendbanimet Sollokiç, Shullan, Ame, Krivcë, Bomovë, Spas, Konjarë, Татар Elevationi nuk ka qen endacak sepse në këto vendbanime nuk kanë popullatë aktive. Harta e qenve endacakë do të bëhet në vazhdimësi.

ке се врши континуирано.

### III.Заловување на бездомни кучиња на територијата на општина Дебар

Заловувањето на бездомните кучиња ќе го врши фирмата која ќе се избере по процедура на јавна набавка со кој има општината склучено. Целта на заловувањето е да се изврши:

1. Обележување на бездомните кучиња со поставување на околвратник во боја
2. Прегледување и вакцинирање од заразни болести
3. Поставување на микрочип за следење
4. Кастирање и јеловење
5. Еутанизација

1.Обележување на бездомните кучиња ќе се прави со поставување на околвратник во боја се со цел да се познаваат кои кучиња се бездомни а со тоа ќе се има целосна контрола над нив.

2.Прегледувањето на бездомните кучиња ќе го врши ветеринарен лекар од фирмата која ќе се избере по процедура на јавна набавка, се со цел да се види во каква здравствена состојба се и истите од страна на ветеринарниот лекар ќе бидат вакцинирани од заразни болести.

3.Поставување на чип за следење е од голема важност за општината преку овој чип ќе може да се следи движењето на бездомните кучиња односно нивно мигрирање од една локација на друга.Со поставувањето на чипови ќе се има поголема контрола на бездомните кучиња.

4. Кастрирањето и јеловењето е со цел да не се зголеми популацијата на бездомните кучиња на територијата на општина Дебар.Овие операции ќе ги прави

ветеринарен лекар на фирмата која ќе се избере по процедура на јавна набавка, во соодветни ветеринарни простори кои се пропишани со закон.

### III.Kapja e qenve endacakë në territorin e komunës së Dibrës

Kapja e qenve endacakë do të bëhet nga kompania që do të përzgjidhet sipas procedurës së prokurimit publik me të cilën do të lidhë kontratë komuna.

Qëllimi është të kryejë:

1. Shënimi i qenve endacakë duke vendosur një qafore me ngjyrë
2. Depistimi dhe vaksinimi kundër sëmundjeve infektive
3. Vendosja e mikroçipit për monitorim
4. Derdhja dhe gëllimi
5. Eutanizimi

1. Shënimi i qenve endacakë do të bëhet duke vendosur një qafore me ngjyrë në mënyrë që të dihet se cilët qen janë endacakë dhe në këtë mënyrë të ketë kontroll të plotë mbi ta.

2. Ekzaminimi i qenve të endacakë do të kryhet nga një veteriner i firmës që do të përzgjidhet sipas procedurës së prokurimit publik, gjithçka për të parë gjendjen e tyre shëndetësore dhe do të vaksinohen kundër sëmundjeve infektive nga veterineri.

3. Instalimi i një çipi gjurmues ka një rëndësi të madhe për komunën, përmes këtij çipi do të mundësohet monitorimi i lëvizjes së qenve të pastrehë, pra shpërngulja e tyre nga një vend në tjetrin.Me instalimin e çipeve do të ketë kontroll më të madh mbi qentë endacakë.

4. Kastrimi dhe sterilizimi bëhet me qëllim që të mos shtohet numri i qenve endacakë në territorin e komunës së Dibrës.Këto operacione do të kryhen një veteriner i shoqërisë që do të zgjidhet sipas procedurës së prokurimit publik, në zonat përkatëse veterinare që janë të përcaktuara me ligj.

5. Eutanizimi mund të ndodhë për dy arsye:  
- kur disa nga qentë endacakë kanë një sëmundje

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.529

5. Еутанизацијата може да се случи од две причини:

- кога некои од бездомното кучиња има заразна болест која може да се пренесе на лугето и животните

- Бездомните кучиња кои се многу агресивни и се потенцијална опасност за

жителите на општина Дебар.

Еутанизацијата веднаш нема да се прави и по двете причини прво се прават одредени чекори односно кога некое од бездомните кучиња се утврди оти е заболено од заразна болест истото ќе се изолира во посебна просторија и ќе биде под карантин. Ветеринарниот лекар ќе се обиде да го излекува ако неможе да се излекува тогаш се еутанизира. И во втората причина кога бездомното куче е многу агресивно се праќа кучето на социјализација и при враќањето назад тоа ако е пак агресивно тогаш се еутанизира.

По завршувањето на горе наведените активности бездомните кучиња ќе се вратат на нивните локаци, доколку некој од жителите на општина Дебар сака да згрижи некое од бездомните кучиња од страна на општината ќе му биде дозволено.

#### IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа програма.

Фирмата која ќе се избере по процедура на јавна набавка ќе изготвува Годишна програма за работа, која го содржи, описот на услугата и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата по населени места преглед за секое населено место, како и потребните средства.

infektive që mund të transmetohet te njerëzit dhe kafshët

- Qentë endacakë që janë shumë agresivë dhe janë një rrezik potencial për të banorë të komunës së Dibrës.

Eutanizimi nuk do të bëhet menjëherë dhe për të dyja arsyet fillimisht ndërmerren disa hapa, pra kur konstatohet se një nga qentë e pastrehë vuan nga një sëmundje infektive, ai do të izolohet në një dhomë të veçantë dhe do të vendoset në karantinë. përpquni ta kuroni, nëse nuk mund të shërohet, atëherë bëhet eutanizimi. Dhe në arsyen e dytë, kur qeni i pastrehë është shumë agresiv, qeni dërgohet për shoqërim, dhe kur kthehet, nëse është përsëri agresiv, atëherë ai është eutanizuar. Pas përfundimit të aktiviteteve të lartpërmendura, qentë e pastrehë do të kthehen në lokacionet e tyre, nëse ndonjë nga banorët e komunës së Dibrës dëshiron të kujdeset për njërin prej qenve të pastrehë nga komuna, do të lejohet.

#### IV. EKZEKUTIVI I PROGRAMIT

Subjekti i detyruar të kryejë veprimtaritë e propozuara me këtë program

Kompania që do të zgjidhet sipas procedurës së prokurimit publik do të përgatisë një program vjetor të punës, i cili përmban përshkrimin e shërbimit dhe dinamikën e ekzekutimit të tyre, ndarjen e territorit sipas vendbanimeve, pasqyrën e çdo vendbanimi, si dhe fondet e nevojshme.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.530**

| <b>1</b>                                                                                                                                         | <b>2</b>                             | <b>3</b>          | <b>4</b>                                               | <b>5</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Опис на услугата<br>Përshkrimi i shërbimit                                                                                                       | Единица<br>Мерка<br>Njësia<br>matëse | Количина<br>Sasia | Единечна цена без<br>ДДВ<br>Çmimi për<br>njësi pa TVSH | ДДВ<br>TVSH |
| Заловување и транспорт до<br>прифатилиште, враќање во<br>реонот на заловување<br><br>Kapja dhe transporti në strehë,<br>kthimi në zonën e kapjes | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |
| Лабораториско испитување на<br>Лајшманија<br><br>Ekzaminimi laboratorik i<br>Leishmania                                                          | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |
| Вакцинирање против беснило<br><br>Vaksinimi kundër tërbimit                                                                                      | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |
| Стерилизација (кастрација) за<br>куче- машко<br><br>Sterilizimi (kastrimi) për një qen<br>mashkull                                               | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |
| Стерилизација (овариоктомија)<br>за куче- женско<br><br>Sterilizimi (ovariektomia) për<br>qentë femra                                            | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |
| Дехелмнитзација<br>(обезпаразитување)<br><br>Dehelemnitzimi                                                                                      | Број<br><br>Numri                    | 1                 |                                                        |             |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.531**

|                                                                                                                                  |       |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| Идентификација (микрочип и околувратник во боја, ушни маркички)                                                                  | Број  | 1 |  |  |
| Identifikimi (mikroçip dhe jakë me ngjyra, etiketat e veshit)                                                                    | Numri |   |  |  |
| Еутаназија                                                                                                                       | Број  | 1 |  |  |
| Eutanazia                                                                                                                        | Numri |   |  |  |
| Заловување и транспорт до прифатилиште, транспорт до депонија                                                                    | Број  | 1 |  |  |
| Kapja dhe transporti në strehimore, transporti në deponi                                                                         | Numri |   |  |  |
| Асистенција за заловување на агресивни кучиња бездомници со фаталка (со вклучен превоз)                                          | Број  | 1 |  |  |
| Ndihmë për kapjen e qenve endacakë agresivë me kurth (përfshirë transportin)                                                     | Numri |   |  |  |
| Асистенција за заловување на агресивни кучиња бездомници со амазонка- дувалка со соодветен анестетик (со вклучен превоз)         | Број  | 1 |  |  |
| Ndihmë për kapjen e qenve të pastrehë agresivë me një ventilator Amazon me një anestezik të përshtatshëm (përfshirë transportin) | Numri |   |  |  |
| Престој во прифатилиште од ден                                                                                                   | Број  | 1 |  |  |
| Qëndrimi në një strehë për një ditë                                                                                              | Numri |   |  |  |

**V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален

**V. МБИКЌЫРЈА Е ЗБАТИМИТ ТЌ ПРОГРАМИТ**

Mbikëqyrjen mbi realizimin e Programit, në pajtim me Vendimin për rendin komunal, e kryen Sektori për Urbanizëm dhe Punë Komunale.

## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.532

ред, врши Одделението за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно законот за Комунални дејности и Одлуката за комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор инспекторот преку сопштенија и известувања и контроли ќе ги контролира и сите оние жители кои имаат домашни миленичиња(кучиња) за да постават табли на своите порти со ознака пази куче се со цел да не се дозволи одгледувачите на кучиња да не ги напуштат своите кучиња и истите да станат бездомни кучиња, а според Законот за благосостојба на животните инспекцискиот надзор ќе го врши официјален ветеринар за ветеринарство и храна. Кој исто така ќе врши контрола како на бездомните кучиња така и на сопствениците на кучициња и тоа дали се грижат за нив дали се вакцинирани од секакви болести.

### VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување и контролата на популацијата на бездомните кучиња, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Дебар во висина од **1,200.000,00 денари** без вклучен ддв односно **1.416.000,00** денари со вклучен ддв.

Цените за работите околу одржувањето, и контролата на популацијата на бездомните кучиња, кои ги врши фирмата која ќе се избере по процедура на јавна набавка се дефинирани согласно понудата за ваков вид на услуги.

### VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Дебар".

Бр. Nr. 08-1254/8  
31.10.2022 год.viti  
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju с.р.д.в.

Mbikëqyrjen inspektuese, në pajtim me Ligjin për Veprimtaritë Komunale dhe Vendimin për Rending Komunal, e kryen Inspektori Komunal, me anë të njoftimeve dhe njoftimeve dhe kontrolleve, inspektori do të kontrollojë edhe të gjithë ata banorë që kanë kafshë shtëpiake (qen) për t'i vendosur shenjat në portat e tyre me shenjën "ruajuni nga qentë" të gjitha për të mos lejuar që mbarështuesit e qenve të braktisin qentë e tyre dhe të mos kthehen në qen të pastrehë, dhe sipas Ligjit për Mirëqenien e Kafshëve, inspektimi do të kryhet nga një veteriner zyrtar dhe veteriner ushqimor. I cili gjithashtu do të kontrollojë edhe qentë e pastrehë dhe pronarët e këlyshëve nëse ata kujdesen për ta dhe nëse janë të vaksinuar kundër të gjitha llojeve të sëmundjeve.

### VI. FINANCIMI I AKTIVITETEVE TË PARAQITURA ME PROGRAM

Financimi i aktiviteteve për mirëmbajtjen dhe kontrollin e popullatës së qenve të pastrehë, të parapara me këtë program, realizohet nga Buxheti i Komunës së Dibrës në shumë prej **1.200.000,00 denarë** pa TVSH. Gjegjesisht **1.416.000,00 denarë** me TVSH.

Çmimet për mirëmbajtjen dhe kontrollin e popullimit të qenve endacakë, të cilat kryhen nga kompania që do të përzgjidhet sipas procedurës së prokurimit publik, përcaktohen sipas ofertës për këtë lloj shërbimi.

### VII. DISPOZITAT KALIMTARE

Ky Program hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në "Gazeta Zyrtare e Komunës Dibër".

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**  
**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.533**

11. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03), Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

11. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА**  
**ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА**  
**КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈА НА**  
**БЕЗДОМИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕ**  
**НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E**  
**PËRFUNDIMIT PËR**  
**SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PËR**  
**KONTROLLIN E POPULLIMIT TË QENVE**  
**ENDACAK NË ZONËN E KOMUNËS SË**  
**DIBRËS PËR VITIN 2023**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програма за контрола на популација на бездомните куќиња на подрачје на општина Дебар за 2023 донесен од страна на Советот на Општината, на 17<sup>та</sup> седница одржана на ден 31.10.2022 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për kontrollin e popullimit të qenve endacak në zonën e komunës së Dibrës për vitin vitin 2023 miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 17<sup>të</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022.

Бр.Нр. 09-1286/6  
02.11.2022 год.viti  
Дебар/Dibër

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR**  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.

12. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 12. Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.534**

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/2002) Советот на Општина Дебар на 17<sup>та</sup> седница одржана на 31.10.2022 година, го донесе следниот:

15 të Ligjit për vetqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) Këshilli i Komunës Dibrë në seancën 17<sup>të</sup> të mbajtur në datë 31.10.2022 solli këtë:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈА НА  
БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕТО  
ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА**

1.Советот на општината го донесе програмата за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на општина Дебар за 2023 година

2.Програма од точка 1 е составен дел на заклучокот.

3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

**P Ë R F U N D I M  
P Ë R S J E L L J E N E P R O G R A M I T P Ë R  
K O N T R O L L I N E P O P U L L I M I T T Ë Q E N V E  
E N D A C A K N Ë Z O N Ë N E K O M U N Ë S D I B Ë R  
P Ë R V I T I N 2 0 2 3**

1.Këshilli i Komunës Dibrë solli Programin për për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e komunës së Dibrës për vitin 2023

2.Programi nga pika 1 është pjesë përbërëse e përfundimit.

3.Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

**Бр. Nr. 08-1254/9  
31.10.2022 год.viti  
Дебар/Dibrë**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

СОДРЖИН

ПËРМБАЈТЈА

Стр/Faq  
502

- |    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОП<br>ДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР 2022 ГОДИНА                                                               | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E VENDIM PËR NDRYSHIM TË<br>SHPËRNDARJES SË MJETEVE NË BUXHETIN E KOMUNËS<br>DIBËR PËR VITIN 2022                                                         |     |
| 2. | <b>ОДЛУКА</b><br>ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО<br>БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР 2022 ГОДИНА                                                                                   | <b>V E N D I M</b><br>ПËР NDRYSHIM TË SHPËRNDARJES SË MJETEVE NË<br>BUXHETIN E KOMUNËS DIBËR<br>PËR VITIN 2022                                                                                        | 503 |
| 3  | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА<br>НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД<br>БЛОК -12 ОПШТИНА ДЕБАР                                              | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E VENDIMIT PËR VERIFIKIMIN E DRAFT -<br>NDRYSHIMIT DHE PLOTSIM I PDU PËR PJESË TË BLOKUT -<br>12 KOMUNA DIBËR                                             | 504 |
| 4  | <b>ОДЛУКА</b><br>За утврдување на <b>Нацрт</b> - Измена и дополнување на<br>ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар                                                                     | <b>V E N D I M</b><br>Për verifikimin e DRAFT - Ndryshim dhe plotësim i PDU për<br>pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër                                                                                  | 505 |
| 5  | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА<br>ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО<br>ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2022/2023 ГОДИНА<br>ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ                             | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E<br>RRUGËVE KOMUNALE DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN<br>DIBËR PËR VITIN 2022/2023 NË KUSHTE DIMËRORE                             | 506 |
| 6  | <b>ПРОГРАМА</b><br>ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ<br>ВО ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2022/2023 ГОДИНА ВО<br>ЗИМСКИ УСЛОВИ                                                            | <b>PROGRAM</b><br>PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE DHE<br>RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN 2022/2023 NË<br>KUSHTE DIMËRORE                                                                     | 507 |
| 8. | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА<br>ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ<br>ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР<br>ЗА 2022/2023 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN E<br>PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE<br>DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN<br>2022/2023 NË KUSHTE DIMËRORE | 523 |
| 9. | <b>ЗАКЛУЧОК</b><br>ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА<br>ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА<br>ДЕБАР ЗА 2022/2023 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ                              | <b>P Ë R F U N D I M</b><br>PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E<br>RRUGËVE KOMUNALE DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN<br>DIBËR PËR VITIN 2022/2023 NË KUSHTE DIMËRORE                                  | 524 |

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 17 Дт/Dt. 04.11.2022 стр/faq.536**

10. **ЗАКЛУЧОК**  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛА НА  
ПОПУЛАЦИЈА НА БЕЗДОМИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕ  
НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА
- KONKLUZION**  
PËR SHPALLJEN E E PROGRAMIT PËR KONTROLLIN E  
POPULLIMIT TË QENVE ENDACAK NË ZONËN E KOMUNËS  
SË DIBRËS PËR VITIN 2023
- 526
11. **ПРОГРАМА**  
за контрола на популација на бездомните кучиња на  
подрачјето на општина Дебар за 2023 година
- PROGRAM**  
për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e  
komunës së Dibrës për vitin 2023
- 533
12. **ЗАКЛУЧОК**  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА  
ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈА НА  
БЕЗДОМИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА  
ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА
- KONKLUZION**  
PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR  
SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PËR KONTROLLIN E  
POPULLIMIT TË QENVE ENDACAK NË ZONËN E KOMUNËS  
SË DIBRËS PËR VITIN 2023
- 534
13. **ЗАКЛУЧОК**  
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНТРОЛА НА  
ПОПУЛАЦИЈА НА БЕЗДОМИТЕ КУЧИЊА НА  
ПОДРАЧЈЕТО ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА
- PËRFUNDIM**  
PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR KONTROLLIN E  
POPULLIMIT TË QENVE ENDACAK NË ZONËN E KOMUNËS  
DIBËR PËR VITIN 2023

**ИЗГОТВИ**  
**СЛУЖБА ПРИ СОВЕТОТ**

**PËRGATITI**  
**SHËRBIMI PRANË KËSHILLIT**